

**ПОЕДИНЕЧНО БАРАЊЕ  
за издавање на Visa Business Revolving кредитна картичка**

**Општи податоци за Правното лице:**

Целосен назив на Правното лице \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Назив на Правното лице на латиница, но да не содржи повеќе од 25 знаци вклучувајќи ги и празните места)

Матичен број на правно лице \_\_\_\_\_

Даночен број на правно лице \_\_\_\_\_

Број на трансакциска сметка со која ќе биде поврзана Visa Business Revolving картичката \_\_\_\_\_

Адреса на правното лице \_\_\_\_\_

Картичката ќе се подигне во експозитура \_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА**

Подложно на Ваше одобрување и на условите за работа со Visa, барам да издадете Visa Business Revolving кредитна картичка.

- Дневен лимит по Корисник на картичка
  - готовина 50.000,00 МКД
  - во трговија 150.000,00 МКД

Доколку сакате поинаков дневен лимит од горенаведениот за трговија или за готовина, Ве молиме наведете го истиот. За секоја следна промена на лимитот потребно е да се достави писмено барање до Службата за банкарски картички.

Барателот гарантира за точноста на наведените податоци, ги прифаќа правилата за работа со Visa Business Revolving кредитна картичка и ја превзема одговорноста за покривање на обврските настанати од употребата на картичките. Во случај на спор, надлежен е Судот во Скопје.

Име и презиме на овластено лице \_\_\_\_\_

Потпис  
м.п.

Скопје, \_\_\_\_\_

**Податоци за Корисникот на картичката**

Име и презиме \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Име и презиме на Корисникот на латиница, но да не содржи повеќе од 20 знаци вклучувајќи ги и празните места)

Функција \_\_\_\_\_

Адреса на живеење \_\_\_\_\_

ЕМБГ \_\_\_\_\_

Број на л.к., датум и место на издавање \_\_\_\_\_

Број на пасош, датум и место на издавање \_\_\_\_\_

Телефон (дом.) \_\_\_\_\_ Телефон ( раб.) \_\_\_\_\_

Мобилен телефон \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА**

Со пополнување на Барањето потврдувам дека:

- наведени податоци се точни и при промена на податоците благовремено ќе ја информирам Банката,
- сум информиран дека Банката ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи и правилата на Банката за заштита на личните податоци,
- сум согласен моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и други известувања, за сите производи и услуги на Банката и на трети лица врз основа на склучен договор со Банката,
- сум информиран за моето право во секој момент да ја повлечам согласноста за користење на моите лични податоци од страна на Банката или третите лица, со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката,
- информиран сум за условите на кредитната картичка кои ги прифаќам,
- ќе ги платам трошоците направени со употребата на картичката, доколку тоа не го стори правното лице во одредениот рок.

\_\_\_\_\_  
Потпис на Корисник

Скопје, \_\_\_\_\_

За Банката:

Забелешки: